

20220720844

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 11 став 4 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, на ден 18 март 2022 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА КАНЦЕЛАРИЈА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Се формира Канцеларија на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Канцеларија).

#### Член 2

Канцеларијата обезбедува поддршка на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Претседател на Владата) во вршењето на неговите права и должности кои произлегуваат од Уставот, Законот и Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија, преку давање стручни мислења и ставови.

#### Член 3

Канцеларијата ги врши следните работи:

- координира и следење на процесот на креирање на јавни политики од различни области на општественото живеење;
- следење на остварувањето на насоките дадени од Претседателот на Владата до членовите на Владата на Република Северна Македонија и на дејствувањето на Владата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Владата) во целина;
- следење на приоритетите на Претседателот на Владата при предлагањето, донесувањето и спроведување на Годишната програма за работа на Владата на Република Северна Македонија, како и на други стратешки планови, проекти и инвестиции;
- координација на активностите поврзани со односи со јавност и протокол на Претседателот на Владата, Владата, со министерствата и другите органи на државната управа;
- обезбедување поддршка на Претседателот на Владата за прашања поврзани со остварувањето на соработката со претседатели и претставници на влади на други држави и со претставници на меѓународни организации;
- обезбедување поддршка на Претседателот на Владата во остварување на односите помеѓу Владата, Собранието на Република Северна Македонија, судската власт и Претседателот на Република Северна Македонија;
- обезбедување стручна, организациска и административна поддршка на работата на Претседателот на Владата и
- вршење и други работи за потребите на Претседателот на Владата.

#### Член 4

Канцеларијата во остварувањето на своите работи непосредно соработува со Генералниот секретаријат на Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа, кабинетите на Претседателот на Република Северна Македонија и Собранието на Република Северна Македонија, Секретаријатот за европски прашања, Секретаријатот за законодавство, Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија, генералните и државни секретари и со други органи и организации и нивни служби и други правни лица во зависност од прашањата, потребите и упатствата на Претседателот на Владата. Канцеларијата остварува соработка со Уставниот суд на Република Северна Македонија; Врховниот суд на Република Северна Македонија; Судскиот совет на Република Северна Македонија; Народниот правобранител; Народната банка на Република Северна Македонија; Државниот завод за ревизија и Јавното обвинителство на Република Северна Македонија.

#### Член 5

Со Канцеларијата раководи шеф на Канцеларијата, кој го именува и разрешува Претседателот на Владата.

Претседателот на Владата во Канцеларијата може да именува и разрешува заменик на шефот на Канцеларијата.

Шефот на Канцеларијата раководи со Канцеларијата, врши координација на работата на секретарите, помошниците секретари, советниците, соработниците, надворешните советници и административните службеници во Канцеларијата, обезбедува единствено функционирање на Канцеларијата, донесува Правилник за внатрешна организација на Канцеларијата и Правилник за систематизација на работните места на Канцеларијата, како и други акти кои се однесуваат на Канцеларијата и решава за правата од работен однос на административните службеници во Канцеларијата.

Заменикот на шефот на Канцеларијата го заменува шефот на Канцеларијата во случај кога тој е отсутен или кога поради болест или други причини не е во можност да ја врши својата работа, со сите негови овластувања и одговорности во раководењето заради непречено функционирање на Канцеларијата.

Шефот на Канцеларијата и заменикот на шефот на Канцеларијата за своето работење му одговараат на Претседателот на Владата.

Платата на шефот на Канцеларијата и на Заменикот на шефот на Канцеларијата согласно нивните работи и задачи утврдени со оваа одлука, ја определува Претседателот на Владата, при што соодветно се зема предвид Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 71/05, 2/06, 8/06, 46/06, 18/07, 94/07, 103/07, 126/07, 138/07, 39/08, 137/08, 154/08, 63/09, 76/09, 144/09, 39/10, 63/10, 158/10, 5/11, 75/11, 133/11, 70/12, 82/12, 161/12, 172/13, 16/14, 21/14, 99/14, 116/14, 152/15, 161/15, 218/15, 19/16, 71/16, 189/16, 126/17, 102/18, 108/18, 209/18 и 234/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.73/19, 139/19, 147/19, 262/19, 278/19, 26/20, 29/20, 237/20, 245/20, 101/21, 152/21 и 38/22).

#### Член 6

Во Канцеларијата, заради подобра координација и обезбедување ефикасна и ефективна поддршка на Претседателот на Владата, се именуваат секретари, и тоа:

- Секретар за јавни политики, координација и следење на програмата на Владата и на други стратешки планови, проекти и инвестиции поврзани со приоритетите на Претседателот на Владата;

- Секретар за комуникации, односи со јавност и протокол на Претседателот на Владата;
- Секретар за стручна, организациска и административна поддршка на работата на Претседателот на Владата и на Канцеларијата.

Во работата на секретарот му помага помошник секретар.

Секретарите и помошниците секретари ги именува и разрешува Претседателот на Владата на Република Северна Македонија.

Во актот за именување на секретарите и помошниците секретари се утврдуваат работите и работните задачи кои тие ги вршат.

Платата на секретарите и на помошниците секретари ја определува Претседателот на Владата, при што соодветно се зема предвид Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите од член 5 став 6 од оваа одлука.

#### Член 7

Претседателот на Владата за време на својот мандат во Канцеларијата може да именува и разрешува советници и соработници, задолжени за давање совети и обезбедување соработка за различни области од јавни политики и управување и во комуникацијата со медиумите, односите со јавност и протокол.

Во актот за именување на советниците и соработниците се утврдуваат работите и работните задачи кои тие ги вршат.

Платата на советниците и соработниците ја определува претседателот на Владата, при што соодветно се зема предвид Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите од член 5 став 6 од оваа одлука.

Советниците и соработниците се вработени во Канцеларијата најмногу до истекот на мандатот на Претседателот на Владата и за нив се применуваат општите прописи за работни односи.

#### Член 8

Во остварувањето на работите на Канцеларијата, Претседателот на Владата може да ангажира надворешни советници од редот на професори, научници, истакнати стопанственици и стручњаци кои поседуваат посебни знаења и искуства во областите на долгорочното стратешко планирање, во економскиот, политичкиот систем и човечките ресурси и одржливиот развој.

Надворешните советници се ангажираат за определено време до исполнување на ангажманот.

Надоместокот за ангажманот на надворешните советници го определува Претседателот на Владата, врз основа на природата, видот и обемот на ангажманот, рокот во кој се бара истиот да бидат извршен и нивото на стручност и работното искуство.

#### Член 9

Административните работи во Канцеларијата ги вршат административни службеници на кои се применуваат одредбите од Законот за административни службеници, Законот за вработените во јавниот сектор и колективните договори за вработените во јавниот сектор.

#### Член 10

Средствата за остварување на надлежностите на Канцеларијата се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за формирање на Канцеларија на претседателот на Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.9/03, 15/07, 20/12 и 156/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.6/20 и 279/20).

Член 12

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 08-1334/1  
18 март 2022 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Северна Македонија,  
д-р **Димитар Ковачевски**, с.р.